



Република Македонија
РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА
ДОМУВАЊЕ
ЗА ПЕРИОДОТ
ОД 01 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 2018 ГОДИНА

ЈУЛИ 2018

СОДРЖИНА:

- I. ВОВЕД**
- II. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ**
 - 1. Статус**
 - 2. Надлежности**
- III. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ**
 - 1. Стручна служба**
 - 2. Буџет**
- IV. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ**
 - 1. Преглед на активности**
 - 2. Донесени акти**

I. ВОВЕД

Регулаторната комисија за домување е самостоен и независен орган во Република Македонија, кој е основан на 15-06-2010 година со Одлуката за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување, донесена од Собранието на РМ под бр.07-2598/1 од 15-06-2010 година, а како правно лице е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија на 01-11-2010 година.

Постојниот состав на Регулаторната комисија за домување е избран со Одлука за именување на претседател и членови на Регулаторната комисија за домување, донесена од Собранието на РМ под бр.08-1215/1 од 22-02-2016 година.

Регулаторната комисија за домување, согласно член 110 став 3 од Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), е должна најмалку двапати годишно да доставува извештај за своето работење до Собранието на Република Македонија.

Регулаторната комисија за домување до Собранието на Република Македонија од своето постоење до сега има поднесено четиринаесет Извештаи за своето работење, согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016)

Овој Извештај на Регулаторната комисија за домување е петнаесети по ред и се однесува за периодот од 01-01-2018 година до 30-06-2018 година.

Во Извештајот што се доставува, е содржан сублимат на работењето на Регулаторната комисија за домување во период 01 јануари 2018 година до 30 јуни 2018 година. Документот нуди нумерички и споредбени показатели за делувањето на Регулаторната комисија за домување и имплементацијата на Законот за домување, односно овој Извештај го прикажува отворено, објективно и аргументирано целокупното

работење на Регулаторната комисија за домување за овој извештаен период. За подобар преглед за работата Извештајот содржи соодветен број на графикони и табели.

Со почит,

Регулаторна комисија за домување

- 1. Д-р Ракип Малоски – Претседател**
- 2. Илија Китаноски – член**
- 3. М-р Башким Алили – член**
- 4. М-р Катерина Димеска – член**
- 5. М-р Љубинка Корабоска - член**

II. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Статус

Согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), и согласно утврдената политика со Стратегијата за домување на Република Македонија, Регулаторната комисија за домување се основа заради обезбедување на долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на домувањето, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина и природата, обезбедување и заштита на конкурентен пазар на станови врз начелата на објективност, транспарентност и недискриминираност.

Регулаторната комисија има својство на правно лице и е независна во своето работење.

Регулаторната комисија е составена од претседател и четири члена, кои се именуваат врз основа на јавен оглас а ги именува Собранието на Република Македонија, со мандат од пет години, со право на уште еден реизбор, согласно измените и дополнувањата на Законот за домување ("Сл.весник на РМ" бр.42/2014).

Претседателот и членовите на Регулаторната комисија, имаат статус на именувани лица кои функцијата ја извршуваат професионално.

2. Надлежности

Регулаторната комисија ги има следните надлежности:

1. Донесува статут, деловник и други акти за својата работа.
2. Се грижи за квалитетно задоволување на станбените потреби на населението, согласно со современите стандарди за квалитетен живот, заштита на животната средина и природата;
3. До министерот надлежен за работите од станбено-комуналната област поднесува предлог за висината на износот за посебните делови од резервниот

фонд, најниската вредност на истиот, како и за видот на трошоците за кои ќе се користат средствата од резервниот фонд, во зависност од староста на објектот, бројот на посебните делови во зградата и видот на материјалот од кој е изградена зградата.

4. На барање на закупец на непрофитен стан ја проверува висината на непрофитна закупнина од член 95 став (1) од Законот за домување;
5. Врши категоризација на станови и станбени згради согласно пропишаните критериуми од член 97 од Законот за домување;
6. Ги издава, продолжува и одзема лиценците за управител за вршење на дејностите на управување со станбените згради и води регистер на управители на станбени згради;
7. Покренува иницијатива за донесување на закони и други прописи од областа на домувањето;
8. Посредува во разрешувањето на спорови што настануваат помеѓу закупците, закуподавците, управителите, претседателите на заедниците на сопственици, сопствениците на посебните делови и трети лица во областа на домувањето и предлага мерки во врска со истите;
9. Доставува предлог до надлежните органи за преземање мерки во согласност со нивната надлежност и во постапка пропишана со закон кон субјектите кои дејноста ја вршат спротивно од овој закон;
10. Врши периодични проверки на управителите за исполнувањето на условите врз основа на кои им е издадена лиценцата;
11. Организира средби за запознавање со новините во прописите од областа на домувањето и дава насоки во врска со вршење на дејностите на управување со станбените згради
12. Дава мислење за Стратегијата за домување и за годишните програми од член 99 став(1)точка 2 и член 100 став(1) од Законот за домување.

III. УСЛОВИ ЗА РАБОТА НА РЕГУЛАТОРНАТА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

1. Стручна служба

Согласно Статутот, Регулаторната комисија за домување има Стручна служба за вршење на стручните, административните и другите работи од надлежност на Регулаторната комисија за домување.

Согласно измените и дополнувањата на Законот за домување ("Сл.весник на РМ" бр.42/2014) вработените во Регулаторната комисија за домување кои вршат административни работи имаат статус на административни службеници.

Регулаторната комисија за домување доби писмена согласност за Правилникот за организациона поставеност на Регулаторна комисија за домување и Правилникот за систематизација на работните места во Регулаторна комисија за домување од страна на Министерство за информатичко општество и администрација на РМ, согласно законските прописи. Имено две лица од вработените во Регулаторна комисија за домување се стекнаа со статус на административни службеници, а едно лице се стекна со статус помошно-техничко лице

Деловниот простор, со површина од 130 м², во кој работи Регулаторната комисија за домување, се наоѓа на ул.,„Руѓер Бошковиќ" бб во Скопје.

2. Буџет

Согласно Законот за домување ("Службен весник на РМ" бр.99/2009, бр.57/2010, бр.36/2011, бр.54/2011, бр.13/2012, бр.55/2013, бр.163/2013, бр.42/2014, бр.199/2014, бр.146/2015 и бр.31/2016), Регулаторната комисија за домување се финансира од Буџетот на Република Македонија, приходите остварени од вршење на работите од својата надлежност, средства утврдени со други прописи и донации.

Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година за Регулаторната комисија за домување се одобрени средства во висина од 10 237 000,00 денари, од кои заклучно со 30 јуни 2018 година, 4.403.240,00 денари се наменски употребени за потребите на Регулаторната комисија за домување или 43%. Додека пак, според ставки нивната структура е следна:

- на ставка 401 - основни плати од вкупно 5 508 000,00 денари реализирани се 2 488 394, 00 или 45%,

- на ставка 402 - придонеси за социјално осигурување од вкупно – 2.500 000,00 денари, реализирани се 920 378,00 денари или 37%,

- на ставката 420 за патни и дневни расходи од вкупно 125 000.00 денари, реализирани се 0,00 денари или 0%,
- на ставка 421 за комунални услуги, греење, комуникација и транспорт од вкупно 605.000,00 денари, реализирани се 304 875,00 денари или 50%,
- на ставка 423 за материјали и ситен инвентар од вкупно 30.000,00 денари, реализирани се 767,00 денари или 3%,
- на ставка 424 поправки и тековно одржување 100.000,00 денари, реализирани се 35.400,00 денари или 35%,
- на ставка 425 договорни услуги од вкупно 1 217 000,00 денари, реализирани се 571 980,00 денари или 47%,
- на ставка 426 други тековни расходи од вкупно 30.000,00 денари, реализирани се 19 946,00 денари или 66%,
- на ставка 480 купување опрема и машини од вкупно 50.000,00 денари, реализирани се 0,00 денари, или 0%,
- на ставка 483 купување на мебел од вкупно 0,00 денари, реализирани се 0,00 денари или 0%,
- на ставка 485 вложување и нефинансиски средства од вкупно 80.000,00 денари, реализирани се 61.500,00 денари или 77%.

Процентот на реализирани средства заклучно со 30 јуни 2018 година е 43%.

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ОДОБРЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА
020096159063718

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Вкупно одобрени средства	Реализирани	% Реализирани	% Остаток
	Вкупно одобрен буџет		10.237.000,00			
1.	Основни плати	401	5.500.000,00	2.488.394,00	45%	55%
2.	Придонеси за социјално осигурување	402	2.500.000,00	920.378,00	37%	63%
3.	Патни и дневни расходи	420	125.000,00	0	0%	100%
4.	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	605.000,00	304.875,00	50%	50%
5.	Материјали и ситен инвентар	423	30.000,00	767,00	3%	97%
6.	Поправки и тековно одржување	424	100.000,00	35.400,00	35%	65%
7.	Договорни услуги	425	1.217.000,00	571.980,00	47%	53%
8.	Други тековни расходи	426	30.000,00	19.946,00	66%	34%
9.	Разни трансвери	464	0	0	0	0%
10.	Купување на опрема и машини	480	50.000,00	0	0%	100%
11.	Купување на мебел	483	0	0	0%	0%
12.	Вложување и нефинансиски средства	485	80.000,00	61.500,00	77%	23%
	Вкупно		10.237.000,00	4.403.240,00	43%	57%

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА ОДОБРЕНИ И РЕАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА
020096159063116

Р.бр	Опис на деловите на буџетот	Број на ставка	Вкупно одобрени средства	Реализирани	% Реализирани	% Остаток
	Вкупно одобрен план		200.000,00			
4.	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	421	100.000,00	0,00	0%	100%
7.	Договорни услуги	425	100.000,00	0,00	0%	100%
	Вкупно		200.000,00	0,00	0,6%	100%

Во Буџетот на Република Македонија за 2018 година за Регулаторната комисија за домување на приходната сметка одобрени се средства во висина од 200 000,00 денари, од кои заклучно со 30 јуни 2018, нема реализирано средства.

IV. РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ

❖ Преглед на активности

Во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2018 година, Регулаторната комисија за домување одржа **дваесет и четири** редовни и повеќе консултативни седници.

За континуирано информирање на граѓаните се користи веб страната на Регулаторната комисија за домување, која во овој извештаен период е редизајнирана а исто така Претседателот и членовите на Регулаторната комисија за домување учествуваа во многу контактни емисии на повеќе телевизии и радија и дадоа интервјуа за повеќе печатени и електронски медиуми.


Во периодот за кој се однесува овој Извештај до Регулаторната комисија за домување пристигнаа **сто и деведесет и осум** барања за посредување во спорови меѓу управители, претседатели на заедници на сопственици и сопственици на посебни делови, од кои сто и четириесет и четири беа доставени како писмени барања, а педесет и четири беа доставени по електронски пат, преку веб страната на Регулаторна комисија за домување. За решавање на секој од овие спорови Комисијата предложи соодветни мерки, и истите им ги достави на инволвираните странки. Бидејќи во добар дел од предметите се јавуваше потреба од спроведување на инспекциски надзор од страна на општинските инспектори за домување во општините и општините на Град Скопје, Регулаторната комисија за домување за периодот за кој се однесува овој Извештај достави 50 (педесет) Предлог – Мерки до општински инспектори за домување за вршење на инспекциски надзор во согласност со нивната надлежност.

Со оглед на напорите од страна на Регулаторната комисија за домување за поефикасно разрешување на проблемите опишани во доставените барања уште еднаш се констатира дека е неопходно и од големо значење вклучувањето на овластени општински инспектори за домување т.е. нивно поголемо присуство на терен и извршување инспекциски надзор врз лиценцираните управители со станбени згради, регистрираните заедници на сопственици и сопствениците на посебни делови. Фактички, неопходен е инспекцискиот надзор како граѓаните би знаеле дека треба да се придржуваат и ги почитуваат законски пропишаните норми и истовремено да знаат каде да се обратат во случај на некој новонастанат проблем. Истото се однесува и за

управителите или заедниците на сопственици, гледано од страна дека тие се одговорни во управувањето (менаџирање) со станбената зграда каде што неминовно треба да се однесуваат со внимание на добар домаќин и истовремено да ги исполнуваат своите права, но и обврски за нормално функционирање на станбената зграда.


Во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2018 година Регулаторната комисија за домување има издадено **четири** лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради, за **три** правни лица има донесено Решение за продолжување на лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради, вратена лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради во овој извештаен период нема, исто така во овој извештаен период нема одземена лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради. Во изминатите осум години одземени се единаесет лиценци така да до овој момент (**шеесет и седум**) правно лице имаат добиено лиценца за управител, од кои активно со дејноста се занимаваат (**четириесет и девет**) правни лица. Во овие лиценцирани фирми се вработени преку 932 лица, а индиректно преку договори за услуги од делокругот на управувањето (одржување хигиена, занаетчиски работи и слично) се обезбедува работа и за голем број вработени во правните субјекти кои нудат услуги од ваков тип.

Издадени и одземени лиценци за управители



графикон 1

Активни лиценци за управители




графикон 2

Во овој извештаен период Регулаторната комисија за домување нема донесено Решение за одземање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда.

Во предходните извештајни периоди за **единаесет правни лица** има донесено Решенија за одземање на Лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбена зграда, кои што **сите еднаесет се правосилни**, Пет правни лица имаат вратено лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради поради необавување на дејноста. Од вкупно **шеесет и седум** правно лице во моментот во регистарот кој што го води Регулаторната комисија за домување активни се **четириесет и девет** правни лица.


Во последниве шест месеци има пораст на бројот на станбени згради кои се управувани од лиценцираните управители и нивниот број сега изнесува 3 394 (со вкупно 77 850 посебни делови, односно станови и деловни простории), за разлика од второто полугодие на 2017 година кога тој број изнесуваше 3 164 (со вкупно 72 571 посебни делови, односно станови и деловни простории) што значи дека има драстично зголемување на бројот на посебни делови, односно станови и деловни простории. Постои тенденција на бришење на Заедници на сопственици на посебни делови, а зголемување на бројот на ангажирање на управители.

Станбени згради управувани од лиценцирани управители



графикон 3

Број на склучени договори за управувачки услуги со лиценцирани управители по градови




графикон 4

Како што се гледа од графикон бр. 4 лиценцираните управители имаат склучено договори за управувачки услуги само во 13 градови, па од овие причини реални се очекувањата интересот на правните субјекти за добивање на лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради да продолжи и во наредниот период.


Во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2018 година, забележан е благ пад на бројот на регистрирани заедници на сопственици. Според податоците добиени од Централниот регистар на Република Македонија, до средината на месец јуни 2018 година има регистрирано вкупно 2 793 заедници на сопственици. Додека кај бројот на згаснати заедници на сопственици, забележан е драстичен пораст и истиот за овој период изнесува 664 заедници. Како и во претходниот период најголем број од станбените згради кои ги згаснале заедниците на сопственици, имаат донесено одлука за ангажирање на лиценциран управител, па се очекува овој тренд да продолжи и во иднина.

Регистрирани заедници на сопственици



графикон 5

Број на регистрирани заедници на сопственици по општини



графикон 6

Согласно погоре презентираниите податоци вкупниот бројот на станбени згради кои се управувани од страна на управител или на заедница на сопственици изнесува 6 187.

Ако се земат во предвид податоците од последниот попис од 2002 година, според кои во Република Македонија има околу 10 000 станбени згради, тогаш може да се заклучи дека веќе 57 % од нив се управувани согласно Законот за домување. На крајот на 2011 година овој процент изнесуваше 20%, на крајот на 2012 изнесуваше 42%, на крајот на 2013 изнесуваше 48%, на крајот на 2014 изнесуваше 50%, на крајот на 2015 изнесуваше 53%, на крајот од 2016 изнесуваше 56%, додека пак на крајот на 2017 година достигна приближно до 60% (т.е. 59,8%). Повеќе од очигледно е дека ваквиот тренд на пораст би требало да се очекува и во наредниот период.

Во овој извештаен период (јануари-јуни 2018 година) Регулаторната комисија за домување посвети поголемо внимание на средбите кои што се одржуваа со претставници од министерството за транспорт и врски, како и со претставници од групацијата на лиценцирани управители при стопанската комора на Македонија. Во овие средби (работни состаноци) првенствено беше да се лоцираат најчестите т.е. поголемите проблеми на кои што наидуваат управителите при вршењето на нивната работа за понатаму истите да бидат надминати. Во разрешување на опишаните проблеми особено се внимаваше да се дојде до одржливи и законски решенија.

Во насока на постигнување на трајни решенија, се констатира дека посебно т.е. одделно и во писмена форма, претставниците од групацијата на лиценцирани управители при стопанската комора на Македонија да ги достават своите предлози и образложенија до министерството за транспорт и врски. Гледано од тој аспект и Регулаторната комисија за домување достави свои предлози, измени и дополнувања на Законот за домување до министерството за транспорт и врска. Понатаму, министерството за транспорт и врски, како носител на Законот за домување во рамките на своите надлежности ги прифати или пак отфрли, вака доставените предлози, образложенија, измени и дополнувања.

Министерството за транспорт и врски со овие организирани средби (работни состаноци) даде голем придонес во насока на подобрување и лоцирање на проблемите во областа на домувањето. Оваа област–домување, е релативно млада област и неопходно е, да се посвети поголемо внимание во правец за подобрување на условите во заедничкото т.е. колективното станбено живеење.

Како резултат од овие работни состаноци, веќе се формирани работни групи од сите засегнати страни. Овие работни групи, поодделно ќе ги разгледуваат сите доставени предлози и вложат напори во изнајдувањето соодветни решенија.


Бројот на овластени инспектори за домување во општините во Република Македонија и општините на градот Скопје, има претрпено промена во поглед на претходниот извештаен период но истиот наместо да оди во нагорна линија овој извештаен период покажа дека бројот на општински инспектори за домување е намален, подетално истот може да се забележи во графикон 7 и табелата со број седум.

Останатите општини се уште немаат назначено инспектори за домување, а со тоа се отежнува работата на лиценцираните управители, како и функционирањето на регистрираните заедници на сопственици.

Сите прибрани информации се показател дека присутноста на терен од страна на општинските инспектори за домување е дури незабележителна, односно општинските инспектори за домување не се доволно ангажирани во процесот на спроведување на Законот за домување.

Согласно Законот за домување општинските инспектори имаат голем број на надлежности меѓу кои е и доставување на предлог за назначување на принуден управител до Судот во вонпарнична постапка, доколку претходно е констатирано дека станбена, станбено – деловна или деловно – станбена зграда нема ангажирано управител или регистрирано заедница на сопственици. Се додека не станат функционални општинските инспектори за домување, и покрај ангажманот и посветеноста на работата од страна на Регулаторната комисија за домување а согласно своите надлежности од Законот за домување, не е доволно за драстично зголемување на бројот на ангажирање на управители или регистрирање на заедници на сопственици.

ОПШТИНСКИ ИНСПЕКТОРИ ЗА ДОМУВАЊЕ



графикон 7

За овој Извештаен период, Регулаторната комисија за домување зеде учество на повеќе организирани средби со Групаацијата за домување и управување со станбен и деловен простор формирана при Стопанска комора на РМ, претставници од ЕВН Македонија, претставници од ЈП Водовод и Канализација Скопје, претставници од Заедницата на единиците на локална самоуправа на Република Македонија (ЗЕЛС), Министерот за транспорт и врски, претставници од Министерство за транспорт и врски, Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија и др.

На почеток на месец Јуни 2018 година извршена е и периодична проверка на условите за поседување на лиценца на 48 (четириесет и осум) фирми кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради и активно се занимаваат со дејноста. Врз основа на одредбите од Измените и дополнувањата на Законот за домување член 16 (“Службен весник на РМ” бр.163/2013), од извршената периодична контрола констатирано е дека четириесет и осум правни лица ги исполнуваат условите за поседување на лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради а едно правно лице ги нема доставено бараните податоци, за кое Регулаторната комисија за домување ќе постапи согласно своите надлежности.

❖ **Донесени акти**

Согласно член 109 став 1 точка 6 од Законот за домување

Издадени 4 (четири) лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Продолжени 3 (три) лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради

Согласно член 109 став 1 точка 8 од Законот за домување

40 (четириесет) Предлог-мерки за разрешување на спорови настанати меѓу претседатели на заедници на сопственици и сопственици на посебни делови

47 (четириесет и седум) Предлог-мерка за разрешување на спор настанат помеѓу лиценциран управител и сопственици на посебни делови

25 (дваесет и пет) Предлог-мерка за разрешување на спор настанат помеѓу лиценцирани управители

62 (шеесет и две) Предлог – Мерки за спроведување на одредби од Законот за домување до фирми кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.

Согласно член 109 став 1 точка 9 од Законот за домување

50 (педесет) Предлог – Мерки до општински инспектори за домување за вршење на инспекциски надзор во согласност со нивната надлежност

15 (петнаесет) Мислења до фирми кои поседуваат лиценца за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради.

Согласно член 109 став 1 точка 10 од Законот за домување

Извештај за извршена периодична контрола на условите за поседување на лиценца на фирмите кои имаат добиено лиценци за управител за вршење на дејностите на управување со станбени згради заклучно до 30-06-2018 година.

Согласно член 109 став 1 точка 12 од Законот за домување

Организирани средби со Групација за домување и управување со станбен и деловен простор формирана при Стопанска комора на РМ

Организирана средба со Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија

Исто така, Регулаторната комисија за домување има остварено средби со:

- Организирани средби со управители
- Поединечни средби со општински инспектори за домување

- Организирана средба со претставници од ЕВН Македонија
- Организирани средби со Хабитат Македонија
- Организирана средба со Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.
- Организирана средба со претставници од АД за Изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје
- Организирани средби со (граѓани) сопственици на посебни делови

Бр. 01-387/2
Дата 13-07-2018год
Скопје

Регулаторна комисија за домување
Претседател
Д-р Ракип Малоски